

Службен весник

на Република Македонија

Број 1

3 јануари 2012, вторник

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1. Одлука за определување на Ден на жалост.....	2	7. Одлука за изменување на Одлуката за Методологијата за утврдување нето-должник на банка.....	13
2. Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната...	2	8. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	14
3. Закон за изменување и дополнување на Законот за ловството.....	5	9. Одлука за забрана на прекинување на снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас на „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ – Скопје.....	15
4. Закон за изменување и дополнување на Законот за водостопанствата	7	10. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	16
5. Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната за животни.....	9	Огласен дел	1-32
6. Исправка на Програмата за изменување на Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2011 година.....	13		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1.

Врз основа на член 8, точка 13 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.1.2012 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕН НА ЖАЛОСТ**

1. Владата на Република Македонија 3 јануари 2012 година го прогласува за Ден на жалост на Република Македонија.

2. Денот на жалост се прогласува по повод ненадејната смрт на Киро Глигоров, прв Претседател на демократска, независна, самостојна и суверена Република Македонија.

3. На денот на жалост знамето на Република Македонија да се истакне на половина копје.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1/1
2 јануари 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 декември 2011 година.

Бр. 07- 5403/1
27 декември 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА****Член 1**

Во Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ број 157/10 и 53/11), во членот 49 ставовите (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23) и (24) се бришат.

Ставовите (25) и (26) стануваат ставови (5) и (6).

Член 2

Во членот 50 ставовите (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21) и (22) се бришат.

Ставот (23) станува став (4).

Член 3

Во членот 51 по ставот (5) се додаваат 18 нови става (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22) и (23), кои гласат:

„(6) Агенцијата, во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето за одобрение од ставот (1) на овој член, донесува решение, со кое одлучува по барањето за одобрување на операторите со храна и објектите за производство, обработка и манипулација со храна од животинско потекло.

(7) Доколку Агенцијата не го одобри барањето, односно не донесе решение за одбивање на барањето во рокот од ставот (6) на овој член, подносителот на барањето има право во рок од три работни дена од истекот на тој рок да поднесе барање до писарницата на директорот на Агенцијата, за донесување на решение по поднесеното барање. Доколку директорот на Агенцијата нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Агенцијата.

(8) Формата и содржината на барањето од ставот (7) на овој член ги пропишува директорот на Агенцијата.

(9) Кон барањето за издавање решение од ставот (7) на овој член подносителот на барањето доставува и копија од барањето од ставот (1) на овој член.

(10) Директорот на Агенцијата е должен во рок од пет работни дена од денот на приемот на барањето од ставот (7) на овој член да донесе решение со кое барањето за издавање на решение за одобрување е уважено или одбиено.

(11) Доколку директорот на Агенцијата не донесе решение во рокот од ставот (10) на овој член, подносителот на барањето може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од пет работни дена.

(12) Државниот управен инспекторат е должен во рок од десет дена од денот на приемот на известувањето од ставот (11) на овој член да изврши надзор во Агенцијата дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето.

(13) Инспекторот од Државниот управен инспекторат по извршениот надзор согласно со закон донесува решение со кое го задолжува директорот на Агенцијата во рок од десет дена да одлучи по поднесеното барање, односно да го уважи или одбие барањето и да го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање.

(14) Доколку директорот на Агенцијата не одлучи во рокот од ставот (13) на овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој директорот на Агенцијата ќе одлучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(15) Доколку директорот на Агенцијата не одлучи и во дополнителниот рок од ставот (14) на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(16) Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот (11) на овој член, подносителот на барањето во рок од пет дена има право да поднесе приговор до писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен инспекторат.

(17) Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена да го разгледа приговорот од ставот (16) на овој член и доколку утврди дека инспекторот не постапил по известувањето од подносителот на барањето од ставот (11) и/или не поднесе пријава согласно со ставот (14) на овој член, Директорот на државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција и за инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во Агенцијата дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(18) Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот (17) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(19) Во случајот од ставот (18) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден ќе овласти друг инспектор да го спроведе надзорот веднаш.

(20) Во случаите од ставот (19) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето.

(21) Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со ставот (17) од овој член, подносителот на барањето може да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител, во рок од осум работни дена.

(22) Доколку директорот на Агенцијата не одлучи во рокот од ставот (15) на овој член, подносителот на барањето може да поведе управен спор пред надлежниот суд.

(23) Постапката пред Управниот суд е итна.“

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (24) и (25).

Член 4

Подзаконскиот акт од членот 3 на овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURI TË USHQIMIT

Neni 1

Në Ligjin për siguri të ushqimit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 157/10 dhe 53/11), në nenin 49 paragrafët (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23) dhe (24) shlyhen.

Paragrafet (25) dhe (26) bëhen paragrafë (5) dhe (6).

Neni 2

Në nenin 50 paragrafët (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21) dhe (22) shlyhen.

Paragrafi (23) bëhet paragraf (4).

Neni 3

Në nenin 51 pas paragrafit (5) shtohen 18 paragrafë të rinj (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22) dhe (23), si vijojnë:

“(6) Agjencia, në afat prej 30 ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës për leje nga paragrafi (1) i këtij neni, merr aktvendim, me të cilën vendos për kërkesën për lejin e operatorëve me ushqim dhe objekteve për prodhimtari, përpunim dhe manipulim me ushqim me prejardhje shtazore.

(7) Nese Agjencia nuk e miraton kërkesën, përkatësisht nuk merr aktvendim për refuzimin e kërkesës në afatin nga paragrafi (6) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës ka të drejtë

që në afat prej tre ditë pune nga skadimi i atij afat të parashtrorje kërkesë te sekretaria e drejtorit të Agjencisë, për miratimin e aktvendimit për kërkesën e parashtruar. Nëse drejtori i Agjencisë nuk ka sekretari, kërkesa parashtrorhen në sekretarinë e selisë së Agjencisë.

(8) Formen dhe përmbajtjen e kërkesës nga paragrafi (7) i këtij neni i përcakton drejtori i Agjencisë.

(9) Me kërkesën për lëshimin e aktvendimit nga paragrafi (7) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës dorëzon edhe kopje të kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni.

(10) Drejtori i Agjencisë është i obliguar që në afat prej pesë ditësh pune nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi (7) i këtij neni, të miratojë aktvendim me të cilin kërkesa për lëshimin e aktvendimit për leje është e aprovuar ose e refuzuar.

(11) Nëse drejtori i Agjencisë nuk miraton aktvendim në afatin nga paragrafi (10) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës mund ta njoftojë Inspektoratin Administrativ Shtetëror në afat prej pesë ditësh pune.

(12) Inspektorati Administrativ Shtetëror është i obliguar që në afat prej dhjetë ditësh nga dita e pranimit të njoftimit nga paragrafi (11) i këtij neni, të kryejë mbikëqyrje në Agjenci nëse është zbatuar procedura në pajtim me ligjin dhe në afat prej tri ditësh pune nga dita e mbikëqyrjes së kryer ta informojë parashtruesin e kërkesës.

(13) Inspektori nga Inspektorati Shtetëror Administrativ pas mbikëqyrjes së kryer në pajtim me ligjin, miraton aktvendim me të cilin e obligon drejtorin e Agjencisë që në afat prej dhjetë ditësh të vendosë për kërkesën e parashtruar, përkatësisht ta aprovtojë ose refuzojë kërkesën dhe ta njoftojë inspektorin për aktin e miratuar. Me njoftim dorëzohet kopje nga akti me të cilin ka vendosur për kërkesën e parashtruar.

(14) Nëse drejtori i Agjencisë nuk vendos në afatin nga paragrafi (13) i këtij neni, inspektori do të parashtrorje kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse për kundërvajtje të përcaktuar në Ligjin për inspektim administrativ dhe do të caktojë afat plotësues prej pesë ditësh pune në të cilin drejtori i Agjencisë do të vendosë për kërkesën e parashtruar për çfarë në afatin e njëjtë do ta njoftojë inspektorin për aktin e miratuar. Me njoftim dorëzohet kopje nga akti me të cilin ka vendosur për kërkesën e parashtruar. Inspektori në afat prej tre ditë pune do ta informojë parashtruesin e kërkesës për masat e ndërmarra.

(15) Nëse drejtori i Agjencisë nuk vendos edhe në afatin plotësues nga paragrafi (14) i këtij neni, inspektori në afat prej tre ditë pune do të parashtrorje deklaratë te prokurori publik kompetent dhe në atë afat do ta informojë parashtruesin e kërkesës për masat e ndërmarra.

(16) Nëse inspektori nuk vepron sipas njoftimit nga paragrafi (11) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës në afat prej pesë ditësh ka të drejtë të parashtrorje ankesë te sekretaria e

drejtorit të Inspektoratit Administrativ Shtetëror. Nëse drejtori nuk ka sekretari, kërkesa parashtrorhen në sekretarinë e selisë së Inspektoratit Administrativ Shtetëror.

(17) Drejtori i Inspektoratit Administrativ Shtetëror është i obliguar që në afat prej tre ditë pune ta shqyrtojë ankesën nga paragrafi (16) i këtij neni dhe nëse konstaton se inspektori nuk ka vepruar sipas njoftimit nga parashtruesi i kërkesës nga paragrafi (11) dhe/apo nuk parashtrorhen kallëzim në pajtim me paragrafin (14) të këtij neni, Drejtori i Inspektoratit Administrativ Shtetëror do të parashtrorje kërkesë për ngritje të procedurës kundërvajtëse për kundërvajtje të përcaktuar me Ligjin për inspeksion administrativ dhe për inspektorin dhe do të caktojë afat plotësues prej pesë ditësh pune në të cilin inspektori do të kryejë mbikëqyrje në Agjenci nëse është zbatuar procedura në pajtim me ligjin dhe në afat prej tre ditësh pune nga dita e mbikëqyrjes së kryer ta informojë parashtruesin e kërkesës për masat e ndërmarra.

(18) Nëse inspektori nuk vendos edhe në afatin plotësues nga paragrafi (17) i këtij neni, drejtori i Inspektoratit Administrativ Shtetëror do të parashtrorje kallëzim te prokurori publik kompetent kundër inspektorit dhe në afat prej tre ditësh pune do ta informojë parashtruesin e kërkesës për masat e ndërmarra.

(19) Në rastin nga paragrafi (18) i këtij neni drejtori i Inspektoratit Administrativ Shtetëror menjëherë, e më së voni në afat prej një ditë pune do të autorizojë inspektor tjetër që ta zbatojë mbikëqyrjen menjëherë.

(20) Në rastet nga paragrafi (19) i këtij neni, drejtori i Inspektoratit Administrativ Shtetëror në afat prej tre ditësh pune e informon parashtruesin e kërkesës.

(21) Nëse drejtori i Inspektoratit Administrativ Shtetëror nuk vepron në pajtim me paragrafin (17) të këtij neni, parashtruesi i kërkesës mund të parashtrorje kallëzim te prokurori kompetent publik, në afat prej tetë ditësh pune.

(22) Nëse drejtori i Agjencisë nuk vendos në afatin nga paragrafi (15) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës mund të ngrite kontest administrativ para gjykatës kompetente.

(23) Procedura para Gjykatës Administrative është urgjente.”

Paragrafet (5) dhe (6) bëhen paragrafë (24) dhe (25).

Neni 4

Akti nënligjor nga neni 3 i këtij ligji do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

3.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЛОВСТВОТО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ловството,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 декември 2011 година.

Бр. 07- 5404/1
27 декември 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЛОВСТВОТО

Член 1

Во Законот за ловството (“Службен весник на Република Македонија“ број 26/2009 и 82/2009), во членот 34 став (2) зборот „оглас“ се заменува со зборот „конкурс“.

Член 2

Членот 35 се менува и гласи:

“ (1) Концесионер на дивеч во ловиште може да биде правно лице регистрирано за вршење дејност ловство.

(2) Правното лице кое е избрано за најповолен понудувач е должно да обезбеди банкарски гаранции во висина и начин утврдени со договорот за концесија.“

Член 3

Членот 36 се менува и гласи:

“(1) Давањето на дивечот во ловиштата со концесија се врши по пат на јавен повик, организиран и спроведен според условите од овој закон и Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство.

(2) Јавниот повик се спроведува како постапка за електронска аукција.

(3) Одлуката за распишување на јавниот повик за давањето на дивечот во ловиштето на концесија ја донесува Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“

Член 4

По членот 36 се додава нов член 36-а, кој гласи:

“Член 36-а

(1) Електронската аукција согласно овој закон е постапка за доделување на концесија во која сите заинтересирани лица можат да достават покана за учество во електронска аукција.

(2) Електронската аукција за доделување концесија се спроведува преку јавно наддавање по електронски пат.

(3) Електронската аукција за доделување концесија ја спроведува Комисија за подготвување, организирање и спроведување на постапката за давање на дивечот на концесија (во натамошниот текст: Комисијата), формирана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, составена од седум члена од кои пет члена се од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и два члена од Кабинетот на претседателот на Владата на Република Македонија.

(4) Електронската аукција се објавува со јавен повик до сите заинтересирани лица да учествуваат во постапката за електронското јавно наддавање.

(5) Јавниот повик од ставот (4) на овој член особено содржи:

- предмет на концесија,
- вредност на концесијскиот проект,
- начин и рок за подигање на тендерска документација,
- местоположба на објектот на концесијата,
- опис и обем на јавните услуги или дејности кои концесионерот може да ги врши со објектот на концесијата,
- рок, адреса и начин на подигнување на тендерската документација, како и надоместок за нејзиното подигнување,
- почетна цена на електронското јавно наддавање која е вкупната вредност на десетгодишниот износ на концесија утврден во Посебната ловностопанска основа за секое ловиште посебно,
- назначување на критериумите за учество на електронската аукција,
- банкарска гаранција за учество во електронска аукција во висина од 2% од износот на десетгодишната концесија, која важи до денот на потпишување на договорот и банкарска гаранција во износ од 10% од планираните инвестиции согласно со Посебната ловностопанска основа за секое ловиште посебно, која важи до периодот додека треба да се инвестираат средствата,
- датум и време на започнување на аукцијата, начин на спроведување на аукцијата, како и сите потребни информации за поврзување со електронските средства што се користат каде што доставувањето на понудите нема да биде пократко од 90 дена и
- документираните податоци што треба да ги достави правното лице кое по спроведената електронска аукција е избрано за најповолен понудувач.

(6) Комисијата изработува тендерска документација и ја доставува на одобрување на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(7) Комисијата го објавува јавниот повик за електронска аукција во "Службен весник на Република Македонија" во три домашни јавни гласила на најмалку една половина страница, а во странско на најмалку една четвртина страница во весник од областа на ловството кој покрива најмалку пет држави.

(8) Минималниот број учесници на електронската аукција треба да биде најмалку еден.

(9) Правното лице кое по спроведената постапка за електронска аукција е избрано за најповолен понудувач е должно во рок од 60 дена од денот на донесувањето на одлуката за избор на најповолен понудувач до комисијата да достави:

- доказ за материјално-технички можности за вршење на дејноста ловство: недвижен имот, движен имот (теренски возила, оружје за ловочуварска служба и средства за комуникација),

- програма за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето и

- да има вработено најмалку едно стручно лице со завршено високо или средно образование од шумарска струка со положен испит по предметот ловство - зоологија и систематика на дивечот/ловно стопанство.

(10) Постигнатиот износ од електронската аукција, правното лице ќе го исплаќа на концедентот на десет еднакви годишни рати.

(11) Во ловиштата за крупен дивеч, процентот на зголемување на почетната цена остварен на електронската аукција за првиот стопански период ќе се применува и за вториот стопански период."

Член 5

Во членот 37 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

"(4) Доколку избраниот понудувач не постапи согласно со одредбата на членот 36-а став (9) од овој закон, банкарската гаранција за учество на електронска аукција концедентот ја активира."

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (5) и (6).

Член 6

Започнатите постапки за давање на користење на дивечот во ловиштата со концесија за целата територија на Република Македонија, до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе продолжат согласно со Законот за ловството ("Службен весник на Република Македонија" број 26/2009).

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR GJUETI

Neni 1

Në Ligjin për gjueti ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numër 26/2009 dhe 82/2009), në nenin 34 paragrafi (2) fjala "shpallje" zëvendësohet me fjalën "konkurs".

Neni 2

Neni 35 ndryshohet si vijon:

"(1) Koncesionar i kafshëve të egra në vendet e gjuetise mund të jetë personi juridik i regjistruar për kryerjen e veprimtarise së gjuetisë.

(2) Personi juridik që është zgjedhur si ofertues më i mire detyrohet të sigurojë garanci bankare në lartësi dhe menyre të përcaktuar me marrëveshje për koncesion."

Neni 3

Neni 36 ndryshohet si vijon:

"(1) Dhenia e kafshëve të egra në vendet e gjuetisë me koncesion kryhet nëpërmjet thirrjes publike, të organizuar dhe realizuar sipas kushteve të këtij ligji dhe Ligjit për koncesione dhe lloje tjera të partneritetit publik privat.

(2) Thirrja publike zbatohet si procedurë për aukcion elektronik.

(3) Vendimin për shpallje të thirrjes publike për dhenien e kafshëve të egra në vendet e gjuetisë në koncesion, e miraton Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave."

Neni 4

Pas nenit 36 shtohet neni i ri 36-a, si vijon:

"Neni 36a

(1) Aukcioni elektronik në pajtim me këtë ligj është procedure për ndarjen e koncesionit në të cilin të gjithë personat e interesuar mund të dorëzojnë thirrje për pjesëmarrje në aukcionin elektronik.

(2) Aukcioni elektronik për ndarjen e koncesionit zbatohet nëpërmjet ankandit publik në mënyrë elektronike.

(3) Aukcionin elektronik për ndarjen e koncesionit e zbaton Komisionit për përgatitje, organizim dhe zbatim të procedurës për dhënien e kafshëve të egra me koncesion (në tekstin e mëtejshëm: Komisioni), i formuar nga ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, i perbere nga shtatë anëtarë, prej të cilëve pesë anëtarë janë nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave dhe dy anëtarë nga Kabineti i Kryetarit të Qeverisë të Republikës së Maqedonisë.

(4) Aukcioni elektronik shpallet me thirrje publike për të gjithë personat e interesuar për të marrë pjesë në procedurën për ankandin publik elektronik.

(5) Thirrja publike nga paragrafi (4) i këtij neni, vecanerisht i përmban:

- lenden e koncesionit,
- vlefshmerine e projektit të koncesionit,
- menyren dhe afatin për marrjen e dokumentacionit të tenderit,

- vendndodhjen e objektit të koncesionit,
- pershkrimin dhe vëllimin e shërbimeve publike ose veprimtarive që koncesionari mund t'i kryejë me objektin e koncesionit,

- afatin, adresën dhe mënyrën e përgatitjes së dokumentacionit të tenderit, si dhe kompensimin për marrjen e tij,

- cmimin fillestar të ankandit publik elektronik që është vlera e përgjithshme e shumës dhjetëvjeçare të koncesionit e përcaktuar në Bazën e veçantë të ekonomisë së gjahut për çdo vend të gjahut në veçanti,

- emerimin e kriterëve për pjesëmarrje në aukcion elektronik;

- garancine bankare për pjesëmarrje në aukcionin elektronik në lartësi prej 2% nga shumata e koncesionit dhjetëvjeçar, e cila vlen deri në datën e nënshkrimit të marreveshjes dhe garancisë bankare në shumë prej 10% të investimeve të planifikuara në pajtim me Bazën e veçantë të ekonomisë së gjahut për çdo vend të gjahut në veçanti, e cila vlen deri në periudhën deri sa duhet të investohen mjetet,

- datën dhe kohën e fillimit të aukcionit, mënyrën e zbatimit të aukcionit si dhe të gjitha informatat e nevojshme për lidhje me mjetet elektronike që shfrytëzohen ku dorezimi i ofertave nuk do të jetë më i shkurtër se 90 ditë dhe

- të dhënat e dokumentuara që duhet t'i dorëzojë personi juridik që pas zbatimit të aukcionit elektronik është zgjedhur si ofertuesi më i mirë.

(6) Komisioni përpunon dokumentacion të tenderit dhe e dorëzon për miratim te ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

(7) Komisioni e shpall thirrjen publike për aukcion elektronik në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" në tri gazeta publike vendore së paku në një gjysmë faqe, ndërsa në të huaj së paku një të katërtën e faqes në gazete nga sfera e gjuetisë e cila mbulon së paku pesë shtete.

(8) Numri minimal i pjesëmarrësve në aukcion elektronik duhet të jetë së paku një.

(9) Personi juridik i cili pas zbatimit të procedurës për aukcionin elektronik është zgjedhur si ofertues më i mirë detyrohet që në afat prej 60 ditëve nga dita e miratimit të vendimit për zgjedhje të ofertuesit më të mirë komisionit t'i dorëzojë:

- deshmi për mundësi teknike materiale për kryerje të veprimtarisë gjueti. pronë e patundshme, pronë e tundshme (automjete për terren, armë për shërbim të ruajtjes së gjuetisë dhe mjete për komunikim),

- program për mundësi zhvilluese të kafshëve të egra nën mbrojtje në vendin e gjahut dhe

- të ketë të punësuar së paku një person profesional me shkolle të lartë apo të mesme nga profesioni i pylltarisë me provim të dhënë për lëndën gjueti-zoologji dhe sistematika e kafshëve të egra/ekonomia e gjahut.

(10) Shumen e arritur nga aukcioni elektronik, personi juridik do t'ia paguajë koncedentit në dhjetë këste të barabarta vjetore.

(11) Në vendet e gjahut për kafshë të egra të trasha, perqindja e zmadhimit të çmimit fillestar të realizuar në aukcionin elektronik për periudhën e parë ekonomike do të zbatohet dhe për periudhën e dytë ekonomike."

Neni 5

Në nenin 37 pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4), si vijon:

"(4) Nese ofertuesi i zgjedhur nuk vepron në pajtim me dispozitat e nenit 36-a paragrafit (9) të këtij ligji, garancinë bankare për pjesëmarrje në aukcion elektronik koncedenti e aktivizon."

Paragrafet (4) dhe (5) bëhen (5) dhe (6).

Neni 6

Procedurat e filluara për dhënie në shfrytëzim të kafshëve të egra në vende të gjahut me koncesion për tërë territorin e Republikës së Maqedonisë, deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të vazhdojnë në pajtim me Ligjin për gjueti ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 26/2009).

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДОСТОПАНСТВАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за водостопанствата, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 декември 2011 година.

Бр. 07- 5401/1
27 декември 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДОСТОПАНСТВАТА

Член 1

Во Законот за водостопанствата ("Службен весник на Република Македонија" број 85/2003, 95/2005 и 103/2008), членот 23 се менува и гласи:

"Водостопанството има Одбор на корисници на вода составен од шест до 13 члена.

Одборот е составен од членови избрани од:

- претставници од водните заедници од подрачјето на дејствувањето на водостопанството,

- претставници од комуналните претпријатија за водоснабдување од подрачјето на дејствувањето на водостопанството,

- претставници од корисниците на вода за индустриски и технолошки (стопански) потреби вклучувајќи го и производството на електрична енергија,

- претставници од корисниците на услугите за одводнување од подрачјето на дејствување на водостопанството,

- претставници на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство од редот на државните службеници и стручни лица од областа на управување и користење на водите со соодветни познавања за хидроградежни работи и

- претставници предложени од Сојузот на земјоделци на Македонија со место на живеење од регионот во кој дејствува соодветното водостопанство."

Член 2

Членот 24 се менува и гласи:

"Во водостопанството кое стопанисува со систем за одводнување каде што одводнувањето е приоритетна дејност и кое не испорачува вода, одборот е составен од седум до 13 члена избрани од:

- претставници на лицата сопственици на земјоделско и друго земјиште во рамките на подрачјето на дејствувањето на водостопанството,

- претставници на лицата корисници на земјоделско земјиште и друго земјиште во државна сопственост во рамките на подрачјето на дејствувањето на водостопанството,

- претставници на единиците на локалната самоуправа,

- претставници на државните субјекти кои се сопственици или користат земјиште, или објекти кои имаат потреба од одводнување и припаѓаат во системот за одводнување,

- претставници на водните заедници од подрачјето на дејствување на водостопанството,

- претставници на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство од редот на државните службеници и

- претставници предложени од Сојузот на земјоделци на Македонија."

Член 3

Водостопанствата во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе ги усогласат своите статuti со одредбите на овој закон.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој закон одборите на корисници на вода продолжуваат со работа до основањето на новите одбори на корисници на вода согласно со одредбите на овој закон.

Одборите на корисници на вода ќе се основаат во рок од најмалку 60 дена од денот на донесувањето на статутите.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR EKONOMI UJORE

Neni 1

Në Ligjin për ekonomi ujore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 85/2003, 95/2005 dhe 103/2008), neni 23 ndryshohet si vijon:

"Ekonomia ujore ka Këshill të shfrytëzuesve të ujit i perbere prej gjashtë deri në 13 anëtarë.

Keshilli përbëhet prej anëtarëve të zgjedhur nga:

- perfaqesues të bashkësive ujore nga rajoni i veprimit të ekonomisë ujore,

- perfaqesues të ndërmarrjeve komunale për furnizim me ujë nga rajoni i veprimit të ekonomisë ujore,

- perfaqesues të shfrytëzuesve të ujit për nevoja industriale dhe teknologjike (ekonomike), duke e përfshirë edhe prodhimin e energjisë elektrike,

- perfaqesues të shfrytëzuesve të shërbimeve të drenazimit nga rajoni i veprimit të ekonomisë ujore,

- perfaqesues me propozim të ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë Ujore nga radhët e nëpunësve shtetërore dhe personave profesionalë nga sfera e menaxhimit dhe shfrytëzimit të ujërave me njohuri përkatëse për punet hidrondërtimore dhe

- perfaqesues të propozuar nga Lidhja e Bujqve të Maqedonisë me vendbanim nga rajoni në të cilin vepron ekonomia ujore përkatëse."

Neni 2

Neni 24 ndryshohet si vijon:

"Në ekonominë ujore që ekonomizon me sistemin për drenazhim, ku drenazhimi është veprimtari prioritar dhe që nuk dërgon ujë, keshilli përbëhet prej shtatë deri në 13 anetare të zgjedhur nga:

- перфаquesues të personave pronarë të tokës bujqësore dhe tokës tjetër në kuadër të rajonit të veprimit të ekonomisë ujore,

- перфаquesues të personave shfrytëzues të tokës bujqësore dhe tokës tjetër në pronësi shtetërore në kuadër të rajonit të veprimit të ekonomisë ujore,

- перфаquesues të njëсive të vetadministrimit lokal,

- перфаquesues të subjekteve shtetërore, që janë pronarë ose shfrytëzojnë tokë, ose objekte, që kanë nevojë për drenazhim dhe bëjnë pjesë në sistemin për drenazhim,

- перфаquesues të bashkësive ujore nga rajoni i veprimit të ekonomisë ujore,

- перфаquesues me propozim të ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë Ujore nga radhët e nëpunësve shtetërore dhe

- перфаquesues të propozuar nga Lidhja e Bujqve të Maqedonise."

Neni 3

Економите ујоре нѐ афат преј 30 дитѐш нга дита е хујрес нѐ фуџи е кѐтиј лиџи, до т'и хармонизојнѐ статутет е туре ме диспозитат е кѐтиј лиџи.

Neni 4

Ме дитѐн е хујрес нѐ фуџи тѐ кѐтиј лиџи, кѐшилат е шфрытѐзuesвe тѐ ујит е вазхдојнѐ пунѐн дери нѐ темелимин е кешиллаве тѐ реја тѐ шфрытѐзuesвe тѐ ујит нѐ пажтим ме диспозитат е кѐтиј лиџи.

Кешиллат е шфрытѐзuesвe тѐ ујит до тѐ темелohen нѐ афат преј сѐ палу 60 дитѐш нга дита е миратимит тѐ statuteвe.

Neni 5

Ку лиџи хујн нѐ фуџи нѐ дитѐн е тетѐ нга дита е бутимит нѐ "Gazeten Zyrtare тѐ Републикѐс сѐ Македонисѐ".

5.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА ЗА ЖИВОТНИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната за животни, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 декември 2011 година.

Бр. 07- 5402/1
27 декември 2011 година Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА ЗА ЖИВОТНИ

Член 1

Во Законот за безбедност на храната за животни („Службен весник на Република Македонија“ број 145/10 и 53/11), во членот 4 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Во постапката за вршење на инспекциски надзор се применува Законот за инспекциски надзор и Законот за безбедност на храна, доколку со овој закон поинаку не е уредено.“

Член 2

Во членот 9 став (1) зборовите: „го информира Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и“ се заменуваат со зборовите: „ја информира“.

Член 3

Членот 17 се менува и гласи:

“Надлежен орган

Надлежен орган за спроведување на управните и стручните работи утврдени со овој закон е Агенцијата за храна и ветеринарство (во натамошниот текст: Агенцијата).”

Член 4

Во членот 18 став (1) зборовите: “министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на предлог на директорот на Управата за ветеринарство” се заменуваат со зборовите: “директорот на Агенцијата”.

Член 5

Во членот 25 став (7) зборовите: “министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на предлог на Управата за ветеринарство” се заменуваат со зборовите: “директорот на Агенцијата”.

Член 6

Во членот 26 ставовите (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22) и (23) се бришат.

Ставот (24) станува став (4).

Член 7

Во членот 27 ставот (3) се менува и гласи:

„Пред да го издаде одобрението од ставот (2) на овој член, Агенцијата врши аудит на самото место.“

Ставот (4) се брише.

По ставот (5) кој станува став (4) се додаваат 18 нови става (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21) и (22), кои гласат:

„(5) Агенцијата во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето за одобрување од ставот (2) на овој член донесува решение со кое одлучува по барањето за одобрување на операторите со храна за животни и објектите под нивна контрола.

(6) Доколку Агенцијата не донесе решение за одобрување, односно не донесе решение за одбивање на барањето во рокот од ставот (5) на овој член, подносителот на барањето има право во рок од три работни дена од истекот на тој рок да поднесе барање до писарницата на директорот на Агенцијата, за донесување на решение по поднесеното барање. Доколку директорот на Агенцијата нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Агенцијата.

(7) Формата и содржината на барањето од ставот (6) на овој член ги пропишува директорот на Агенцијата.

(8) Кон барањето за издавање решение за одобрување од ставот (6) на овој член подносителот на барањето доставува и копија од барањето од ставот (2) на овој член.

(9) Директорот на Агенцијата е должен во рок од пет работни дена од денот на приемот на барањето од ставот (6) на овој член да донесе решение со кое барањето за издавање на решение за одобрување е уважено или одбиено.

(10) Доколку директорот на Агенцијата не донесе решение во рокот од ставот (9) на овој член, подносителот на барањето може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од пет работни дена.

(11) Државниот управен инспекторат е должен во рок од десет дена од денот на приемот на известувањето од ставот (10) на овој член да изврши надзор во Агенцијата дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето.

(12) Инспекторот од Државниот управен инспекторат по извршениот надзор согласно со закон донесува решение со кое го задолжува директорот на Агенцијата во рок од десет дена да одлучи по поднесеното барање, односно да го уважи или одбие барањето и да го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање.

(13) Доколку директорот на Агенцијата не одлучи во рокот од ставот (12) на овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој директорот на Агенцијата ќе одлучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(14) Доколку директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство не одлучи и во дополнителниот рок од ставот (13) на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(15) Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот (10) на овој член, подносителот на барањето во рок од пет дена има право да поднесе приговор до писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен инспекторат.

(16) Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена да го разгледа приговорот од ставот (15) на овој член и доколку утврди дека инспекторот не постапил по известувањето од подносителот на барањето од ставот (10) и/или не поднесе пријава согласно со ставот (13) на овој член, Директорот на државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција и за инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во Агенцијата дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(17) Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот (16) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(18) Во случајот од ставот (17) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден ќе овласти друг инспектор да го спроведе надзорот веднаш.

(19) Во случаите од ставот (18) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето.

(20) Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со ставот (16) на овој член, подносителот на барањето може да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител, во рок од осум работни дена.

(21) Доколку директорот на Агенцијата не одлучи во рокот од ставот (14) на овој член, подносителот на барањето може да поведе управен спор пред надлежниот суд.

(22) Постапката пред Управниот суд е итна.“

Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (23) и (24).

Ставот (8) кој станува став (25) се менува и гласи:

„(25) Операторот со храна за животни против решението на Агенцијата со кое се одбива неговото барање за одобрување може да поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.“

Ставот (9) се брише.

Ставот (10) станува став (26).

Член 8

Во членот 63 став (1) зборовите: „министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на предлог на директорот на Управата за ветеринарство“ се заменуваат со зборовите: „директорот на Агенцијата“.

Во ставот (2) зборот „министерот“ се заменува со зборовите: „директорот на Агенцијата“.

Член 9

Во членот 66 став (1) зборовите: „Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“ се заменуваат со зборот „Агенцијата“.

Член 10

Во членот 67 став (1) зборовите: „министерот надлежен за земјоделство, шумарство и водостопанство“ се заменуваат со зборовите: „директорот на Агенцијата“.

Член 11

Во членот 94 ставот (4) се брише.

Ставот (5) станува став (4).

Член 12

Во членот 105 став (3) по зборовите: „став (2)“ се додаваат зборовите: „и (3)“.

Член 13

Во целиот текст на законот зборовите: „министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“ се заменуваат со зборовите: „директорот на Агенцијата“.

Член 14

Во целиот текст на законот зборовите: „директорот на Управата за ветеринарство“ се заменуваат со зборовите: „директорот на Агенцијата“.

Член 15

Во целиот текст на законот зборовите: „Управата за ветеринарство“ се заменуваат со зборот „Агенцијата“.

Член 16

Подзаконскиот акт од членот 7 од овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SIGURI TË USHQIMIT PËR KAFSHË

Neni 1

Në Ligjin për siguri të ushqimit për kafshë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 145/10 dhe 53/11) në nenin 4 shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

“(2) Në procedurë për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese zbatohet Ligji për mbikëqyrje inspektuese dhe Ligji për siguri të ushqimit, nëse me këtë ligj nuk është rregulluar ndryshe.”

Neni 2

Në nenin 9 paragrafi (1) fjalët: “e informon Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave dhe” zëvendësohen me fjalët: “e informon”.

Neni 3

Neni 17 ndryshohet si vijon:

“Organi kompetent

Organ kompetent për realizimin e punëve administrative dhe profesionale të përcaktuara me këtë ligj është Agjencia për Ushqim dhe Veterinari (në tekstin e mëtejme: Agjencia)”.

Neni 4

Në nenin 18 paragrafi (1) fjalët: “ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave me propozim të drejtorit të Drejtorisë për Veterinari” zëvendësohen me fjalët: “drejtori i Agjencisë”.

Neni 5

Në nenin 25 paragrafi (7) fjalët: “ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave me propozim të Drejtorisë për Veterinari” zëvendësohen me fjalët: “drejtori i Agjencisë”.

Neni 6

Në nenin 26 paragrafët (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22) dhe (23) shlyhen.

Paragrafi (24) bëhet paragraf (4).

Neni 7

Në nenin 27 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

“Para se ta japë lejen nga paragrafi (2) i këtij neni, Agjencia kryen auditim aty për aty”.

Paragrafi (4) shlyhet.

Pas paragrafit (5) i cili bëhet paragraf (4) shtohen 18 paragrafe të rinj (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21) dhe (22) si vijojne:

“(5) Agjencia, në afat prej 30 ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës për leje nga paragrafi (2) i këtij neni miraton aktvendim, me të cilin vendos për kërkesën për leje të operatoreve me ushqim për kafshë dhe objektet nën kontrollin e tyre.

(6) Nese Agjencia nuk miraton aktvendim për lejim, perkatesisht nuk miraton aktvendim për refuzimin e kerkeses në afatin prej neni (5) të këtij neni, parashtruesi i kerkeses ka të drejtë në afat prej tri ditësh pune nga kalimi i atij afati të parashtojë kërkesë në sekretarinë e drejtorit të Agjencise, për miratimin e aktvendimit për kërkesën e parashtruar. Nëse drejtori i Agjencisë nuk ka sekretari, kërkesa parashtrohet në sekretarinë e selisë së Agjencisë.

(7) Formen dhe përmbajtjen e kërkesës nga paragrafi (6) të këtij neni e përcakton drejtori i Agjencisë.

(8) Ndaj kërkesës për dhënien e aktvendimit për lejim nga paragrafi (6) të këtij neni, parashtruesi i kërkesës dorezon edhe kopje nga kërkesa nga paragrafi (2) të këtij neni.

(9) Drejtori i Agjencisë është i detyruar në afat prej pesë ditësh pune nga dita e pranimit të kërkesës nga paragrafi (6) i këtij neni të miratojë aktvendim me të cilin kërkesa për dhënien e aktvendimit për lejim është pranuar ose refuzuar.

(10) Nese drejtori i Agjencisë nuk miraton aktvendim në afatin nga paragrafi (9) i këtij neni, parashtruesi i kerkeses mund ta njoftojë Inspektoratin Shtetëror të Tregut në afat prej pesë ditësh pune.

(11) Inspektorati Shtetëror i Tregut është i detyruar në afat prej dhjetë ditësh nga dita e pranimit të njoftimit nga paragrafi (10) i këtij neni të kryejë mbikëqyrje në Agjenci nese është zbatuar procedura në pajtim me ligjin dhe në afat prej tri ditësh pune nga dita e mbikëqyrjes së kryer ta informojë parashtruesin e kërkesës.

(12) Inspektori nga Inspektorati Shtetëror i Tregut pas mbikëqyrjes së kryer në pajtim me ligjin miraton aktvendim me të cilin e obligon drejtorin e Agjencisë në afat prej dhjetë ditësh të vendosë për kërkesën e parashtruar, perkatesisht ta pranojë ose refuzojë kërkesën dhe ta njoftojë inspektorin për aktin e miratuar. Me njoftimin dorëzohet kopje nga akti me të cilin ka vendosur për kërkesën e parashtruar.

(13) Nese drejtori i Agjencisë nuk vendos në afatin nga paragrafi (12) i këtij neni, inspektori do të parashtojë kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje për kundërvajtje të përcaktuar në Ligjin për inspeksion administrativ dhe do të caktojë afat plotësues prej pesë ditësh pune në të cilin drejtori i Agjencisë do të vendosë për kërkesën e parashtruar për çka në afatin e njëjtë do ta njoftojë inspektorin për aktin e miratuar. Me njoftimin dorëzohet kopje nga akti me të cilin ka vendosur për kërkesën e parashtruar. Inspektori në afat prej tri ditësh pune do ta informojë parashtruesin e kërkesës për masat e ndërmarra.

(14) Nese drejtori i Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari nuk vendos edhe në afatin plotësues nga paragrafi (13) i këtij neni, inspektori në afat prej tri ditësh pune do të parashtojë fletëparaqitje te prokurori publik kompetent dhe në atë afat do ta informojë parashtruesin e kërkesës për masat e ndërmarra.

(15) Nese inspektori nuk vepron sipas njoftimit nga paragrafi (10) i këtij neni, parashtruesi i kërkesës në afat prej pesë ditësh ka të drejtë të parashtojë kundërshtim në se-

ktetarine e drejtorit të Inspektoratit Shtetëror Administrativ. Nëse drejtori nuk ka sekretari, kërkesa parashtrohet në sekretarine e selisë së Inspektoratit Shtetëror Administrativ.

(16) Drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ është i detyruar në afat prej tri ditësh pune ta shqyrtojë kundërshtimin nga paragrafi (15) i këtij neni dhe nëse përcakton se inspektori nuk ka vepruar sipas njoftimit të parashtruesit të kërkesës nga paragrafi (10) dhe/ose nuk parashtron fletëparaqitje në pajtim me nenin (13) të këtij neni, Drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ do të parashtojë kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje për kundërvajtje të përcaktuar në Ligjin për inspeksion administrativ dhe për inspektorin dhe do të caktojë afat plotësues prej pesë ditësh pune në të cilin inspektori do të kryejë mbikëqyrje në Agjenci nëse është zbatuar procedura në pajtim me ligjin dhe në afat prej tri ditësh pune nga dita e mbikëqyrjes së kryer ta informojë parashtruesin e kërkesës për masat e ndërmarra.

(17) Nese inspektori nuk vepron edhe në afatin plotësues nga paragrafi (16) të këtij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ do të parashtojë fletëparaqitje te prokurori publik kompetent kundër inspektorit dhe në afat prej tri ditësh pune do ta informojë parashtruesin e kerkeses për masat e ndërmarra.

(18) Në rastin nga paragrafi (17) i këtij neni drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ menjëherë, ndërsa më së voni në afat prej një ditë pune do të autorizojë inspektor tjetër që ta zbatojë mbikëqyrjen menjëherë.

(19) Në rastet nga paragrafi (18) i këtij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ në afat prej tri ditësh pune e informon parashtruesin e kërkesës.

(20) Nese drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ nuk vepron në pajtim me paragrafin (16) të këtij neni, parashtruesi i kërkesës mund të parashtojë fletëparaqitje te prokurori publik kompetent, në afat prej tetë ditësh pune.

(21) Nese drejtori i Agjencisë nuk vendos në afatin nga paragrafi (14) i këtij neni parashtruesi i kërkesës mund të ngreje kontest administrativ në gjykatën kompetente.

(22) Procedura në Gjykatën Administrative është urgjente”.

Paragrafet (6) dhe (7) bëhen paragrafë (23) dhe (24).

Paragrafi (8) i cili bëhet paragraf (25) ndryshohet si vijon:

“(25) Operatori me ushqim për kafshë kundër aktvendimit të Agjencisë me të cilin refuzohet kërkesa për leje mund të parashtojë ankesë te Komisioni Shtetëror për Vendosje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marredhenies së Punës në shkallë të dytë”.

Paragrafi (9) shlyhet.

Paragrafi (10) bëhet paragraf (26).

Neni 8

Në nenin 63 paragrafi (1) fjalët: “ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave në propozim të drejtorit të Drejtorisë për Veterinari” zëvendësohen me fjalët: “drejtori i Agjencisë”.

Нë параграфин (2) фјала “ministri” зëvendësohet me фјалет: “drejtori i Agjencisë”.

Neni 9

Нë ненин 66 нë параграфин (1) фјалët: “Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave” зëvendësohen me фјалën “Agjencia”.

Neni 10

Нë ненин 67 параграфи (1) фјалët: “ministri kompetent për bujqësi, pylltari dhe ekonomi të ujërave” зëvendësohen me фјалët “drejtori i Agjencisë”.

Neni 11

Нë ненин 94 параграфи (4) shlyhet.

Параграфи (5) bëhet параграф (4).

Neni 12

Нë ненин 105 параграфи (3) pas фјалëve: “параграфи (2)” shtohen фјалët: “dhe (3)”.

Neni 13

Нë тërë текстин e ligjit фјалët “ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave” зëvendësohen me фјалет: “drejtori i Agjencisë”.

Neni 14

Нë тërë текстин e ligjit фјалët: “drejtori i Drejtorisë për Veterinari” зëvendësohen me фјалët: “drejtori i Agjencisë”.

Neni 15

Нë тërë текстин e ligjit фјалët: “Drejtoria për Veterinari” zëvendësohen me фјалën “Agjencia”.

Neni 16

Акти nënligjor nga neni 7 i këtij ligji do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 17

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6.

По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Програмата за изменување на Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2011 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.149/2011, направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА

Во глава VI. Потребни финансиски средства (обем,цена и вкупни средства), табелата “БУЏЕТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА НА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011, во точка 10 колона „Активност“, текстот се брише и се заменува со нов текст кој гласи : „Обезбедување на лекови за болни со резистентни форми на туберкулоза“ и во колона „Извршители“ текстот се брише и се заменува со нов текст кој гласи : „Министерство за здравство“.

Број 51-5397/2

29 декември 2011 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

7.

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010) и член 70 став 2 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2007, 90/2009 и 67/2010), Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НЕТО-ДОЛЖНИК НА БАНКА

I. Во Одлуката за методологијата за утврдување нето-должник на банка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 134/2007), се врши следнава измена:

1. Во точката 4 став 2, зборовите: „точка 4 од оваа одлука“ се заменуваат со зборовите: „став 1 од оваа точка“, а по зборот: „државата“ точката се брише и се додаваат зборовите: „и изложеноста кон физички лица врз основа на кредитни картички и пречекорување на тековни сметки, во висина до 500 илјади денари“.

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О бр. 02-15/XII-1/2011
29 декември 2011 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Димитар Боггов, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

8.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011 и 136/11), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 3.1.2012 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА**

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 39,304
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 40,718
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 42,902
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 42,306
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 36,020

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 77,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 79,50

б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 70,00

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 58,50

г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 44,026

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	77,00	76,50	76,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	79,00	78,50	78,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	69,50	69,00	68,50
Е Л-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	58,00	57,50	57,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080

б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040

г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 21,704
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 21,985
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,390
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 4.1.2012 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02 - 04 /1
3 јануари 2012 година
Скопје

Заменик претседател,
м-р **Рухи Бакију, с.р.**

9.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 23 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/11 и 136/11)и член 24 став 1 точка 10 од Статутот бр.01-391/2 од 26.08.2011 година на седницата одржана на ден 03.01.2012 година ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ЗАБРАНА НА ПРЕКИНУВАЊЕ НА СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС НА ТАРИФНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС НА „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ – СКОПЈЕ

Член 1

На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ – Скопје му се забранува да го прекине снабдувањето со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас и снабдувањето да го врши согласно Лиценцата ПГ-13.05.1/11, а со цел да се обезбеди сигурност во снабдувањето, ефикасно, конкурентно и недискриминаторно функционирање на пазарот со природен гас, како и заштита на правата на потрошувачите и корисниците на системот со природен гас.

Член 2

Се задолжува „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ – Скопје веднаш да ги превземе сите неопходни мерки и да даде налог на АД „ГА-МА“ Скопје за приклучување на тарифните потрошувачи кои се исклучени од системот за пренос на природен гас, со цел да се обезбеди реализација на член 1 од оваа одлука.

Член 3

Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и истата ќе биде објавена во „Службен весник на РМ“.

Бр. 02 - 06 /1 Заменик претседател на
3 јануари 2012 година на Регулаторната комисија на РМ,
Скопје м-р **Рухи Бакију**, с.р.

**СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

10.

Советот на Јавните обвинители на Република Македонија, согласно чл.9 од Законот за Советот на Јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), на својата седница одржана на 05.12.2011 година ја донесе следната

ОДЛУКА

I

На Роксанда Крстевска родена 18.12.1947 година, избрана на 14.04.2009 година за Јавен обвинител во Јавното обвинителство на Република Македонија и се утврди престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.

II

Функцијата јавен обвинител и работниот однос и престанува заклучно со 01.01.2012 година.

СОР бр. 11 /11
6 декември 2011 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија,
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.



Службен весник
на Република Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012001